

ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, мај 2021 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во мај 2021 година е зголемен за 0.1 процентни поени во однос на април 2021 година и изнесува 14.8, а во однос на мај 2020 година е зголемен за 1.8 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во мај 2021, во однос на април 2021 година, е понеповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во мај 2021 година е понеповолна во однос на претходниот месец, а поповолна во однос на мај 2020 година. Се очекува бројот на вработените да се намали.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во мај 2021 година изнесува 71.3 % од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недоволната странска побарувачка со 20.5 %, неизвесното економско опкружување со 16.3%, недостигот на квалификувана работна сила со 15.6 % и недоволната домашна побарувачка со 14.4%.

Business tendencies in manufacturing industry in May 2021


The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in May 2021, standing at 14.8, is 0.1 percentage points higher compared to April 2021 and 1.8 percentage points higher compared to May 2020.

The situation with the current volume of production orders in May 2021 is less favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are more favourable and the stocks of finished goods are increased.


The estimation of the economic situation is less satisfactory compared to the previous month, but more satisfactory compared to May 2020. The number of employees is expected to decrease.

The average capacity utilization level of the business entities in May 2021 decreased to 71.3% of normal utilization.


The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in May 2021 were: insufficient foreign demand with 20.5%, uncertainty of the economic environment with 16.3%, shortage of skilled labour with 15.6%, and insufficient domestic demand with 14.4%.




Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, мај 2021 година
G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, May 2021




Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените
G-02: Current business situation and expectations for the number of employees






Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)
G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)



Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %
G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336
Подготвила: Тања Трајковска
Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336
Prepared by: Tanja Trajkovska

Кориснички барања
Телефон: 02 3295 741
Ел.пошта: info@stat.gov.mk
User requests
Tel: +389 2 3295 741
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации
Телефон: 02 3295 666
Ел.пошта: press@stat.gov.mk
Enquiries and information
Tel: +389 2 3295 666
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот
When using data, please state the source